



## **ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 1 (еден) КОНСУЛТАНТ/КА ЗА ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ РОМИ ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

Општина Крива Паланка објавува јавен оглас за ангажирање на консултант за поддршка на ученици Роми од 2ро, 3то и 4то одделение во основно образование во Општина Крива Паланка. Оваа активност се имплентира како дел од акцијата „Пост КОВИД 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“, финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво,,

### **Краток опис на акцијата**

Оваа акција има за цел да го унапреди квалитетот на образование за децата Роми во основно образование кои беа дел од наставата во далечина за време на пандемијата и се соочија со разни предизвици од кои произлегоа значителни последици во однос на намалување на квалитетот на образование за учениците Роми.

### **Консултант/ка**

Консултантот ќе има обврска:

- Да ги развие прашањата за пред-тестирање на децата и да ги идентификува проблематичните делови од редовниот материјал по трите предмети по кој ќе бидат учениците туторирани
- Да го развие форматот за месечно известување на туторите кон општината и да ги анализира истите
- Да ги развие прашањата за тестирање на туторираните ученици по завршување на акцијата со цел да се измерат постигнатите резултати од дополнителна образовна/туторска поддршка и да подготви Анализа на постигнатите резултатите (извештај).

### **КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ/КА**

1. Да е државјанин на Република Северна Македонија
2. Да има завршено високо образование
3. Да има искуство за работа за ангажманот кој се бара
4. Одлична писмена и усна комуникација
5. Познавање на состојбите во образование со ромската заедница
6. Познавање на ромски јазик ќе се смета за предност



**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА КОНСУЛТАНТ/КА:**

1. Краткабиографија (CV)
2. Другадокументацијакојакандидатотсметадекаќемубидевоприлогнаапликацијата (доколку има референтни писма, доколку поседува искуство за слична работа во други проекти, сертификати и сл.)
3. Копија од Уверение за државјанство
4. Копија од диплома за завршено високо образование

**Заинтересиранитекандидатикомплетнатадокументацијаможатдајадостават на три начини:**

- во архивата на општината во затворен коверт со долунаведената назнака
- препорачано по пошта на следната адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр.175 во затворен коверт со долунаведената назнака
- или електронски на следната е-маил адреса:**dolores.asanovska@krivapalanka.gov.mk**со долунаведената назнака

**Крајниот рок за доставување на пријави за консултант/кае пет работни дена од денот на објавување на огласот на веб страната на општината, односно најдоцна до 27.02.2023 година со назнака: „ АПЛИКАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 1 (еден) КОНСУЛТАНТ/КА ЗА ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ РОМИ ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА,, - РОМАКТЕД ПРОГРАМА**

**Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува и истата нема да влезе во конкуренција со останатите пријави.**

За сите дополнителни прашања и информации можете да не контактирате на следниот број: 071 396 -391секој работен ден од 10:00 до 12:00 часот. Лице за контактДолорес Асановска.